



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 5 октомври 1974  
Скопје  
Број 39                      Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-129

450.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на својата Седма седница, одржана на 2. X. 1974 година, ја донесе следнава

### ОДЛУКА

#### I

Се ослободуваат од натамошно издржување на казната долунаведените лица:

1. Александар Арсенов Бојковски, од с. Радибуш,
2. Митко Аралампиев Зафировски, од с. Робово,
3. Љупчо Ѓорѓиев Зафировски, од с. Робово,
4. Стојан Илиев Стојовски, од с. Робово,
5. Радивоје Тодијев Миленковиќ, од Скопје,
6. Милица Ристова Милеска, од с. Велестово,
7. Димче Василев Печипајковски, од Битола,
8. Алил Дука, од с. Спас,
9. Младен Маџов, од с. Мамутчево,
10. Киро Славев Стаменков, од с. Облешево,
11. Љубе Митев, од Штип,
12. Перо Јанковски, од Охрид,
13. Раде Николчевски, од Скопје,
14. Андре Киров, од с. Ерџелија,
15. Младен Пејчиновски, од Гостивар,
16. Божидар Савиќ, од Селемлија,
17. Исен Сали, од с. Боговино,
18. Шефка Идризовиќ, од с. Житоше,
19. Али Дураку, од с. Рапче.

#### II

Се смалува казната за 6 (шест) месеци на подолу наведените лица:

1. Сејфула Етеми, од Тетово,
2. Борка Ивановски, од Прилеп.

#### III

Се условува казната затвор на 3 (три) години на следното осудено лице:

1. Петар Тодоровски, од Кавадарци.

#### IV

Се условува казната затвор на 2 (две) години на подолу осудените лица:

1. Славко Методијев Димовски, од с. Пуста Река,
2. Нико Ѓорѓиев Дика, од Крушево,
3. Киро Данаило Христов, од Скопје,
4. Спасе Спасески, од с. Лескоец,
5. Хамид Реџепаѓиќ, од Скопје,
6. Костадин Цидалов, од Струмица.

#### V

Се условува казната затвор на 1 (една) година на подолу осудените лица:

1. Зура Амева, од Кочани,
2. Васил Јанкуловски, од с. Ниже Поле,
3. Љубица Мицевска, од Скопје,
4. Никола Михајлов Стојановски, од Скопје,
5. Ристо Митевски, од с. Кркља,
6. Александар Ристов Димов, од Битола,

7. Милица Богданоска, од Тетово,
8. Севда Ристевска, од с. Жидилово,
9. Гоце Стојковски, од с. Узем.

#### VI

Се условува казната затвор на 6 (шест) месеци на подолу осудените лица:

1. Дино Николов, од с. Подареш,
2. Недмија Јетула, од с. 'Ржаничино.

#### VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 5. X. 1974 година.

### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-341  
2 октомври 1974 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ.  
**Видо Смилевски, с. р.**

451.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на својата Седма седница, одржана на 2. X. 1974 година, ја донесе следнава

### ОДЛУКА

#### I

Да се ослободат од понатамошното извршување на изречената казна строг затвор, затвор и малолетнички затвор следните осудени лица:

1. Арифовиќ Бајрам Мехо,
2. Асановска Елмаз Небија,
3. Баќи Исмаил Амит,
4. Бочварски Крум Трајчо,
5. Гичев Ванчо Добре,
6. Деспотовски Танаско Никола,
7. Димов Ефтим Лазар,
8. Зафиров Јане Милан,
9. Зехкиров Зекир Кимета
10. Исљами Шукрија Дурак,
11. Иванов Блажо Давчо,
12. Илиевски Крсте Јован,
13. Јаневски Вељан Наќе,
14. Карапеовски Ѓорѓи Томе,
15. Љотик Неделко Јово,
16. Мусли Чаил Исеини,
17. Мемети Мехмед Мерадије,
18. Маџов Славе Кузман,
19. Мемедов Мемед Назми,
20. Петровски Сотир Петар,
21. Попов Ѓорѓи Ристо,
22. Панов Дино Лазо,
23. Расимов Мустафа Амит,
24. Софрески Захарие Станислав,

25. Стефанова Крсте Илинка,
26. Стојанов Славе Димитар,
27. Талевски Бошко Горѓи,
28. Џабировски Ибиш Ферат,
29. Шикалевски Цело Саит,
30. Ивановски Димко Стефан.

## II

Да се намали изречената казна строг затвор, затвор и малолетнички затвор:

1. Асановски Енвер Бујар, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години (да се намали за 6 месеци),
2. Андонов Душан Ванчо, од 3 (три) на 2 (две) години (да се намали за 1 (една) година),
3. Ајдаровиќ Сејдо Бејто, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци (да се намали за 6 месеци),
4. Бајрами Елмаз Емруш, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),
5. Блашковски Димитар Кирил, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, (да се намали за 6 месеци),
6. Биљали Исљам Халил, од 1 (една) година и 11 (единаесет) месеци на 1 (една) година и 5 (пет) месеци (да се намали за 6 месеци),
7. Бојманлиев Јован Стојан, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
8. Василевски Крсто Момчило, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),
9. Гошевска Коле Милица, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),
10. Граждани Веап Љуљзим, од 3 (три) години на 2 (две) години (да се намали за 1 година),
11. Димитриевиќ Богдан Момчило, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години (да се намали за 6 месеци),
12. Демировски Бецет Невзат, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година (да се намали за 6 месеци),
13. Дамјанов Темелко Андон, од 2 (две) години на 1 (една) година и 4 (четири) месеци (да се намали за 8 месеци),
14. Дурчева Стојан Тодорка, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
15. Динговски Душан Мино, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),
16. Далчев Љубе Ангеле, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година (да се намали за 6 месеци),
17. Ефтимов Димко Делчо, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци (да се намали за 4 месеци),
18. Шупановски Сотир Томе, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
19. Захариев Митре Благоја, од 3 (три) години на 2 (две) години (да се намали за 1 година),
20. Здравевски Ванчо Методија, од 3 (три) години на 2 (две) години (да се намали за 1 година),
21. Илиевска Спасе Даница, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
22. Илиевски Дончо Никола, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
23. Иванов Пано Блажо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
24. Јакшевски Трифун Љубе, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),
25. Јовановиќ Павле Златко, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 1 година),

26. Јовановски Ѓоко Александар, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

27. Крстевски Никола Миле, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),

28. Михајловски Борис Злате, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

29. Миновски Ефто Стојанчо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

30. Мазлами Адем Рефик, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

31. Нреџај Рамадан Азир, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

32. Стоилковски Темелко Стоилко, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

33. Сали Амди Вели, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

34. Скендер Реџеп Мустафа, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),

35. Спанцовски Драган Методи, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

36. Соклевски Александар Јордан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 1 година),

37. Стојковски Благоја Борис, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 6 месеци),

38. Селим Асан Џемаил, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 6 месеци),

39. Ташевски Живко Бранко, од 3 (три) години на 2 (две) години (да се намали за 1 година),

40. Тримчевска Лазо Олга, од 2 (две) години и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци (да се намали за 6 месеци),

41. Христов Блажо Симон, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци (да се намали за 4 месеци).

## III

Да се услови неиздржаниот дел од изречената казна:

1. Бокуќаниќ Камил Узсир, неиздржаниот дел од изречената казна да се услови за 1 (една) година,

2. Гичев Стево Миле, неиздржаниот дел од изречената казна да се услови за 1 (една) година,

3. Манџунов Глигор Петре, неиздржаниот дел од изречената казна да се услови за 2 (две) години,

4. Подигачевски Павле Сребренко, неиздржаниот дел од изречената казна да се услови за 1 (една) година,

5. Шабановски Целадин Сабедин, неиздржаниот дел од изречената казна да се услови за 2 (две) години.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 10. X. 1974 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-258/1  
2 октомври 1974 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Видоес Смилевски, с. р.

452.

Врз основа на член 68, а во врска со член 52, став 2 и член 15 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), донесуваат

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБИРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во делегатската единица — ОПШТИНА ШТИП.

2. Дополнителните избори за избор на делегатот во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе се одржат на 22 ноември 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а пропишаните рокови ќе течат од 10 октомври 1974 година.

Бр. 8  
3 октомври 1974 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

453.

Врз основа на член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, Извршниот совет на СРМ, донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО ТЕКОТ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“ ОД 7—13. X. 1974 ГОДИНА

I. Висината на придонесот за детската недела според член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата изнесува:

1. на секој продаден возен билет во железничкиот сообраќај — 2 динари; автобускиот (меѓуградски) сообраќај — 2 динари; автобускиот (градски) сообраќај — 0,20 динари и авионскиот сообраќај — 3 динари;

2. на секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации — 1 динар;

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар;

4. на секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби — 2 динари.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2354/1  
1 октомври 1974 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

454.

Врз основа на член 80 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), републичкиот секретар за финансии донесува

### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКА НЕДЕЛА

1. Во текот на „Детската недела“, организациите на здружениот труд и другите организации од членот 76 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата ќе наплатуваат од граѓаните придонес за детската недела за секој продаден билет односно за секоја примена поштенска пратка.

2. Висината на придонесот за детската недела треба да биде означен на билетот односно на потврдата за примена поштенска пратка, освен на билетите во градскиот сообраќај.

3. Организацијата на здружениот труд и другата организација од точка 1 на ова упатство ќе ги утврди средствата од придонесот за детската недела врз основа на евиденцијата за издадените билети односно за примените поштенски пратки во текот на „Детската недела“.

4. Средствата од придонесот за детската недела се уплатуваат во корист на собирната сметка на општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, во рок од 5 дена по истекот на „Детската недела“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-2747/1  
3 октомври 1974 година  
Скопје

Републички секретар за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

455.

Врз основа на член 31 од Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), републичкиот секретар за финансии донесува

#### ПРАВЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

##### Член 1

Пријавата за потеклото на имотот ја поднесува граѓанинот кој од страна на надлежната општинска комисија за испитување потеклото на имотот е повикан да поднесе пријава во смисла на член 16, став 1 од Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот, а според образецот кој е составен дел на овој правилник.

##### Член 2

Пријавата за потеклото на имотот се поднесува до надлежната општинска комисија за испитување потеклото на имотот непосредно или преку пошта препорачано.

##### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2758/1  
3 октомври 1974 година  
Скопје

Републички секретар за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

(Пред пополнувањето, да се прочита објаснувањето на пријавата)

ДО ОПШТИНСКАТА КОМИСИЈА  
ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО  
НА ИМОТОТ

## П Р И Ј А В А

ЗА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ ВО СМИСЛА НА  
ЧЛЕН 16, СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУ-  
ВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА  
ИМОТОТ

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА:

(Име, татково име и презиме)

(Занимање)

(Адреса: место, улица и број на куќата или станот)

(Организација во која е вработен подносителот на пријавата)

Закон за пријавување и испитување  
потеклото на имотот („Службен вес-  
ник на СРМ“, бр. 20/74 год.).

Под кривична одговорност (член 34, став 2 од  
Законот за пријавување и испитување потеклото  
на имотот) пријавувам дека од 1 јануари 1949 го-  
дина па до денот на поднесувањето на оваа прија-  
ва го имам стекнато следниот имот и тоа:

— За недвижен имот се даваат податоци за  
местото каде се наоѓа, како и опис на истиот (на  
пример: станбена зграда на ул. ————— број  
————— во гр. —————, од приземје и кат, со  
2 стана од кои едниот од приземјето со површина  
од ————— м<sup>2</sup> и вториот на катот со површина од  
————— м<sup>2</sup>, изградена во 1965 година, од тврд мате-  
ријал; нива, лозје, овошна градина, и сл. во КО  
—————, к. п. бр. ————— во површина од  
————— ха, класа —————);

— Под поимот имотни права се подразбираат:  
право на плодоуживање, право на закуп, авторско  
право и сл.;

— Под поимот движен имот од поголема вред-  
ност се подразбираат движни предмети од поголема  
вредност (автомобил, пловен објект, накит од поголе-  
ма вредност, намештај од поголема вредност, машини  
и алатки од поголема вредност, парични заштеди и  
сл.). За секој движен предмет од поголема вред-  
ност треба да се наведат поблиски податоци за не-  
говото својство (квалитет, јачина, марка на про-  
изводството и сл.);

— Кон пријавата се прилагаат или предлагаат  
потребни докази за потеклото на имотот (потврда  
за нето-примања на работен однос, за-  
верен договор за купопродажба или подарок, пра-  
восилно решение за наследство, правосилно реше-  
ние за облог со данок, потврда за штедење со соод-  
ветни докази за потеклото на заштедите и друго);

— Ако поради ограничениот простор на прија-  
вата не можат да се внесат сите податоци и објас-  
нувања во врска со имотот кој се пријавува, вакви  
податоци ќе се внесат на посебен лист кој се при-  
лага кон пријавата.

456.

Врз основа на член 154 став 1 точка 6 од За-  
конот за внатрешни работи („Службен весник на  
СРМ“ бр. 45/72), републичкиот секретар за внат-  
решни работи пропишува

## П Р А В И Л Н И К ЗА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

### Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот,  
постапката за издавање, рокот на важењето и на-  
чинот на водење на евиденцијата на легитимаци-  
ите на овластените службени лица во органите  
за внатрешни работи (службена легитимација).

### Член 2

Образецот на службената легитимација со-  
држи:

1. на првата страна од кориците — на врвот  
натписи „Социјалистичка Република Македонија“  
и „Републички секретаријат за внатрешни рабо-  
ти“. Насреде е втиснат грбот на Социјалистичка  
Република Македонија, а под грбот називот  
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“;

2. на првата внатрешна страна место за: фо-  
тографија во големина 2,5 x 3 см; запишување на  
името и презимето на овластеното службено лице  
на кое му се издава службената легитимација,  
регистарскиот број и датумот на издавањето; ста-  
вање отпечаток на службениот печат и потпис  
на лицето овластено за издавање на службената  
легитимација. На оваа страна се отпечатени озна-  
ката на серијата и серискиот број на службената  
легитимација;

3. на втората внатрешна страна се отпечатени  
овластувањата на работникот на органот за вна-  
трешни работи на кого му се издава службената  
легитимација.

## ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

— Во пријавата се наведува целокупниот не-  
движен имот и имотните права, како и движниот  
имот од поголема вредност што граѓанинот го стек-  
нал од 1 јануари 1949 година до денот на подне-  
сувањето на пријавата независно дали истиот го  
подарил, отуѓил или на друг начин го пренел на  
член од своето семејство или на други лица или го  
употребил на друг начин до денот на пријавува-  
њето;

— За имотот кој се пријавува, се наведува ос-  
новот на стекнувањето, вредноста на истиот во вре-  
ме на стекнувањето како и износи по извори на  
приходи од кои имотот е стекнат;

— За имотот што подносителот на пријавата го  
подарил, отуѓил или на друг начин го пренел на  
член од своето семејство или на други лица или  
го употребил на друг начин, се наведува лицето  
кому му го отуѓил односно начинот како го упо-  
требил и неговата вредност во време на отуѓувањето  
односно на другиот начин на употреба;

(Место)  
197— год.  
(Датум)

(Потпис на подносителот на  
пријавата)

## Член 3

Образецот на службената легитимација е во кожен повез темносива боја во големина 6 x 9,5 см.

## Член 4

Службената легитимација се печати и податоците во неа се пишуваат на македонски јазик.

## Член 5

Службената легитимација се издава со неограничен рок на важење.

## Член 6

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат) води евиденција за издадените службени легитимации на работниците на органите за внатрешни работи.

Евиденцијата за издадените службени легитимации содржи: реден број, име и презиме на работникот на кој му е издадена службената легитимација, датум на издавањето, ознака на серијата и серискиот број на службената легитимација, назив на органот во кој се наоѓа на работа работникот на кого му е издадена службената легитимација и рубрика за забелешки.

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во службената легитимација како регистарски број.

Во рубриката за забелешки се впишуваат промените сврзани со податоците од претходниот став што се однесуваат за датумот на издавањето, ознаката на серијата и серискиот број и називот на органот.

## Член 7

Забрането е службената легитимација да се носи во странство или да му се дава на друг на послуга.

## Член 8

Овластеното службено лице кое ќе ја загуби службената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, должно е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на исчезнувањето на службената легитимација, да го известат за тоа органот за внатрешни работи во кој е на работа.

## Член 9

На овластеното службено лице на кое ќе му престане работата во орган за внатрешни работи или ќе биде распоредено на работно место на кое не може да има службена легитимација, органот во кој се наоѓа на работа му ја одзема службената легитимација. Службена легитимација одземена од општински орган за внатрешни работи се враќа на Републичкиот секретаријат.

## Член 10

Службената легитимација се заменува кога ќе стане неупотреблива поради оштетување или кога имателот на службената легитимација ќе го промени името, презимето или името и презимето.

## Член 11

Обрасците на службената легитимација може да ги печати само организација на здружениот труд што за тоа ќе ја овласти републичкиот секретар за внатрешни работи.

## Член 12

Образецот на службената легитимација е отпечатен кон свој правилник и е негов составен дел.

## Член 13

Службените легитимации издадени според поранешните прописи ќе се заменат со службените легитимации предвидени со овој правилник најдоцна до 30 јуни 1975 година.

При приемот на службената легитимација издадена според одредбите од овој правилник, овластеното службено лице ја предава службената легитимација издадена според поранешните прописи.

## Член 14

Службените легитимации што се враќаат или заменуваат се уништуваат од комисија, чии членови ги именува републичкиот секретар за внатрешни работи или од него овластен функционер во Републичкиот секретаријат.

## Член 15

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/72).

## Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-5901/2  
2 септември 1974 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
Мирко Буневски, с. р.


(прва страна на кориците)

Социјалистичка Република Македонија  
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(грб на СР Македонија)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(прва внатрешна страна)

Регистарски број _____	
Ознака на серијата и серискиот број _____	
Име _____	
Презиме _____	
(датум на издавањето)	(потпис на овластеното лице)
	(М. П.)

(втора внатрешна страна)

## ОВЛАСТУВАЊЕ:

Имателот на оваа легитимација е овластен, во случаите предвидени со закон, да легитимира граѓанин и да го приведе до надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и други простории, да се задржи во нив и да изврши претрес без наредба од надлежниот орган, да носи огнено оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо сообраќајно средство и средство за врска.

457.

Врз основа на член 2 точка 2 од Одлуката за висината на учеството на спределени инвеститори за одобрување на инвестициони кредити („Службен весник на СРМ“ број 46/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАМЕНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВОДОСТОНСТВОТО И ПРЕРАБОТУВАЧКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА УЧЕСТВО ПРИ ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ**

#### Член 1

Во Правилникот за поблиско определување на намените од областа на земјоделството, водостопанството и преработувачката на земјоделските производи за учество при одобрување на инвестициони кредити („Службен весник на СРМ“ бр. 27/74), во член 1 став 1 алинеја 9 по зборот ма-слодајни семиња се вметнуваат зборовите „ориз и други земјоделски производи“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-2125/2  
12 септември 1974 година  
Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

458.

Врз основа на член 65, став 1, алинеја 4 од Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА МИНИМУМОТ НА ОПРЕМАТА НА ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА И ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА И ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува минимумот опремата на ветеринарна станица и ветеринарна служба во земјоделска и друга организација на здружениот труд.

#### Член 2

Минимумот на опремата со која ветеринарна станица и ветеринарна служба во земјоделска и друга организација на здружениот труд мора да располага е искажана во Списокот на минимумот на опрема на ветеринарна станица и ветеринарна служба во земјоделска и друга организација на здружениот труд, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Прописаната опрема во член 2 од овој правилник мора постојано да е во исправна состојба.

#### Член 4

Ветеринарна станица и ветеринарна служба во земјоделска и друга организација на здружениот труд во поглед на опремата се должни да се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од 90 дена од денот на неговото влегување во сила.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1818/2  
6 септември 1974 година  
Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

### С П И С О К

на минимумот на опрема со која според член 8 и 21 од Законот за ветеринарната служба мораат да располагаат ветеринарните станици и ветеринарните служби во земјоделски и други организации на здружениот труд

#### а) Просторија за преглед:

1. Метален бокс;
2. Анален тампонатор;
3. Подвижна рефлексор лампа;
4. Лавабо дводелно;
5. Канта со капак за отпадоци;
6. Црево за миене на просториите;
7. Висечки прибор.

#### б) Просторија за стерилизација:

1. Работна маса бела;
2. Стол на навртка;
3. Метален орман бел;
4. Сув стерилизатор;
5. Влажен стерилизатор;
6. Фрижидер (најмалку од 120 литри);
7. Контејнер;
8. Подвижно метално столче;
9. Сад со славина за дезинфекција;
10. Лавабо;
11. Канта со капак за отпадоци;

#### в) Просторија за сместување и чување на лекови:

1. Стаклен орман за аптекарски садови;
2. Полици;
3. Аптекарска вага;
4. Градуирани садови (мензури) — 3;
5. Аптекарски лажичи 2.

#### г) Инструменти и прибори:

1. Прибор за секција;
2. Шпиритус лампа или лампа на бутан гас;
3. Раковици за секција;
4. Амбалажа за испраќање материјал на лабораториски преглед (епрувети 200, сандаци за испраќање на епрувети со крв и др.);
5. Прибор за кутнување;
6. Коњска лула;
7. Говедска брунда;
8. Држач за свињи;
9. Отворач за уста на коњ;
10. Отворач на уста за говедо;
11. Штица за фиксирање на маторици;
12. Фонендоскоп;
13. Термометри 3;
14. Очно огледало;
15. Перкусионо чеканче;
16. Плезиметар;
17. Спекулум со батеријска лампа;
18. Шприцеви за туберкулинизација 2;
19. Кутиметар;
20. Автоматски шприц;
21. Игли за вадење на крв 20;
22. Прибор со реагенси за дијагностика на маститиси;
23. Микроскоп со зголемување до 100 пати;
24. Тетовир клешти мали;
25. Тетовир клешти големи;
26. Клешти за ровашење;
27. Клешти за ставање на ушни марки;
28. Шприцеви од 2, 5, 10, 20 и 50 мл. по два;
29. Инекциони игли „Рекорд“ — 120;

30. Инфузионен апарат;
31. Носна сонда „Н“ за коњи;
32. Маркова сонда за говеда;
33. Гумена сонда за мали животни;
34. Уфрлувач на пилули голем;
35. Уфрлувач на пилули мал;
36. Троакар за говеда;
37. Троакар за овци;
38. Троакар за коњи;
39. Иригатор со црево;
40. Игли за ректална пункција — 2;
41. Уринарен катетер за крави;
42. Млечен катетер (за виме);
43. Лансета за виме;
44. Раширувач за виме (боцки);
45. Скалпели шилести — 2;
46. Скалпели трбушести — 2;
47. Скалпели копчести — 2;
48. Брич;
49. Нож за бричење на маторици;
50. Пинсети анатомски — 2;
51. Пинсети хируршки — 2;
52. Оштра лажица за рани;
53. Сонда за рани со жлеб;
54. Пеани — 2;
55. Ножици прави — 2;
56. Ножици криви — 2;
57. Иглодржач;
58. Раширувач на рани (куки за рани) — 2;
59. Стерилизатор за терен;
60. Хируршки игли разни големини — 10;
61. Хируршки конец разни дебелини — 3;
62. Кедгут;
63. Хируршки ракавици;
64. Барабан за стерилен материјал;
65. Бубрежен сад;
66. Емајлирано диско;
67. Игли за пуштање на крв — 10;
68. Пила за заби;
69. Серра клешти (за кастрирање на настуви);
70. Ефеминатор;
71. Емаскулатор;
72. Бурдицо клешти големи;
73. Бурдицо клешти мали;
74. Затворачи по флес;
75. Електричен термокаутер;
76. Копитни клешти;
77. Клешти за режење на чапулки;
78. Расковач;
79. Чекал;
80. Клешти потковачки;
81. Рајсер лев и десен;
82. Јаже породилно;
83. Очни куки остри — 2;
84. Очни куки тапи — 2;
85. Кинова вилица;
86. Креј-Шетлерови куки остри;
87. Албрехтцови клешти;
88. Фетотом;
89. Репонатори — 2;
90. Ценет шприц од 150—200 мл;
91. Катетер по Геце;
92. Кутија за шприцеви;
93. Теренска торба;
94. Рачен фрижидер;
95. Моторна дезинфекциона пумпа;
96. Детектор радиолошки;
97. Гумени чизми — 2;
98. Работнички алишта — 3;
99. Лекарски мангил, најмалку по 3 за секој ветеринарен стручњак;
100. Заштитни очила;
101. Заштитни престилки — 3;
102. Прибор за вештачко осеменување на крави;
103. Прибор за вештачко осеменување на овци.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителот Карајановска Дунава од Скопје, ул. „Леринска“ број 64-б, нас. Козле, против тужениот Карајановски Синиша, порано од Скопје, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Карајановски Синиша, во рок од 30 дена да се јави на овој суд, или да ја соопшти својата адреса. Во противно, судот ќе му постави старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1506/74.

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителот Дураќи Сулејман од село Миладиновци, скопско, против тужената Дураќи Саније, по татко Хониќи, порано од село Миладиновци, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Дураќи Саније, во рок од 30 дена да се јави на овој суд, или да ја достави својата адреса. Во противно, судот ќе ѝ постави старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1346/74.

#### РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 172, страна 908, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Музичкото училиште — Скопје, Николовски Тодор Илија, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлука на работната заедница број 198 од 27. VIII. 1973 година.

За нови потписници на Музичкото училиште — Скопје со горенаведената одлука се назначени следните лица: Смокварски Спиро Ѓорѓи, директор и Акимовска Тодор Добрила, секретар, кои училиштето во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 24. X. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 192 од 29. X. 1973 година. (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 535, страна 1343, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Електро-машински факултет — Скопје деканот професор д-р Вранко Трпеноски, продеканот Ѓорѓе Давидовиќ и продеканот проф. Драгослав Раичиќ им престанува правото за потпишување.

За декан на Електро-машински факултет — Скопје, согласно одлуката на Советот се именува вон. проф. дипл. инженер Андресовски Благоја, за продекан дипл. инженер Туцаров Благоја, вонреден професор, и дипл. инженер Черепалковски Илија, доцент, кои факултетот во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Божала Богатиновска, сметководител, и Јакимовска Бранислава, заменик сметководител, сметано од 15. X. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 181 од 17. X. 1973 година. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 758, страна 1357, книга III е запишана под фирма: Специјализирана земјоделска организација за развој на индивидуалното земјоделско производство „Агрокооп“ — Кичево. Предмет на работењето на организацијата е здружување на индивидуалните земјоделски производители преку соодветни форми на заедничко ангажирање на капитал, обезбедување на репроматеријали (семиња, минерални губрива, средства за заштита на растенијата, приплоден добиток за тов, зрнеста и концентрирана храна, пилиња за бројлерско производство и носилки, ситна механизација со трактори, разна опрема за интензивно земјоделско производство, посадочен материјал и др.), добивање кредити и давање на индивидуалните земјоделски производители; целосен организиран откуп на земјоделски производи за пазар; производство, преработка, доработка и промет на земјоделски и стопански производи.

Специјализираната земјоделска организација е основана од Собранието на општината Кичево, со решението број 02-3369/1 од 30. VII. 1973 година.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, инженер агроном Лука Средојевиќ, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето ќе се изврши во рок од 6 месеци по уписот на актот за основање во судскиот регистар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 176 од 31. X. 1973 година. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 283, страна 163, книга II се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Здравствена станица „Југохром“, село Јегуновце, при Медицинскиот центар — Тетово под фирма: Основна организација на здружен труд — Здравствена станица „Југохром“, село Јегуновце, населба „Југохром“. Предмет на работењето на ООЗТ е пружање на куративни и превентивни медицински мерки на населението и работниците од работната организација „Југохром“.

ООЗТ ќе ја потпишува д-р Јован Дечковски, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 82 од 31. X. 1973 година. (1363)

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 153, страна 832, книга I е запишано следното: Досегашните потписници на Народниот музеј — Титов Велес Тодор Груев, директор и Богданка Оровчанова, благајник, се разрешени од должност и на истите им престанува правото за потпишување со одлуката на работната заедница, број 02-239 од 24. IX. 1973 година, од одржаната седница на 21. IX. 1973 година.

За нови потписници на Народниот музеј — Титов Велес со горенаведената одлука на работната заедница се назначени Тихо Најдовски, директор и Костадинка Илиева, кои истиот во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 174 од 5. XI. 1973 година. (1414)

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност и член 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

#### С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор (реизбор) на:

— седум судии на Окружниот суд во Скопје (реизбор),

— четири судии на Окружниот суд во Битола (реизбор),

— пет судии на Окружниот стопански суд во Скопје (избор),

— еден судија на Окружниот стопански суд во Битола (реизбор) и

— еден судија на Окружниот стопански суд во Штип (реизбор).

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65) своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Собранието на Социјалистичка Република Македонија

#### СОДРЖИНА

	Стр.
450. Одлука за ослободување од натамошно издржување на казната — — — —	937
451. Одлука за ослободување од понатамошно извршување на изречената казна строг затвор, затвор и малолетнички затвор — — — — — — — — — —	937
452. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — —	939
453. Одлука за висината на придонесот за детската недела во текот на „Детската недела“ од 7—13. X. 1974 година — — — —	939
454. Упатство за начинот на пресметување и наплатување на придонесот за детска недела — — — — — — — — — —	939
455. Правилник за образецот на пријавата за потеклото на имотот — — — — — —	939
456. Правилник за легитимациите на овластените службени лица во органите за внатрешни работи — — — — — — — —	940
457. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиско определување на намените од областа на земјоделството, водостопанството и преработувачката на земјоделските производи за учество при одобрување на инвестициони кредити —	942
458. Правилник за минимумот на опремата на ветеринарна станица и ветеринарна служба во земјоделска и друга организација на здружениот труд — — — — — — — —	942